За да се поврзете на мрежата Eduroam, потребно да ги следите чекорите зададени во ова упатство.



Најпрво, пристапете до делот manage wireless networks, лоциран во Control panel.

Control Panel 🕨	Network and Internet   Network and Sharing Center	<ul> <li>Search Control Panel</li> </ul>	-
Control Panel Home Manage wireless network Change adapter settings Change adavanced sharing settings	View your basic network information and set up connection Wiew your active networks Trou are currently not connected to any network Change your networking settings Set up a new connection or network Set up a wireless, broadband, dial-up, ad hoc, or VPN connection; Connect to a network Connect or reconnect to a wireless, wired, dial-up, or VPN network Connect or reconnect to a wireless, wired, dial-up, or VPN network Choose homegroup and sharing options Access files and printers located on other network computers, or or Troubleshoot problems Diagnose and repair network problems, or get troubleshooting inf	INS See full map ms. Connect to a network or set up a router or access point. k connection. change sharing settings.	
See also Homedroup			
iCloud			
Internet Options			

Од таа локација, рачно додадете ја мрежата, притискајќи прво add во прозорецот, а потоа Manually create a network profile, како на сликата.



Подесувањата за мрежата направете ги со следните поставки, зададени во прозорецот подолу.

Control P	anel 🕨 Network and Internet 🎐 Manage Wireless Networks 🔹 🍫 Search	Manage Wireless Networks
Manage wireless Windows tries to conne	Contract to a wireless network	
Add Adopter properties	Enter Information for the wheless network you want to add	•
HTC Portable Hot	Network name: eduroam	utomatically connect
Marija	Security type: WPA2-Enterprise	E Automatically connect
FinkiDekanat	Security Key:	utomatically connect
Dejan	Start this connection automatically	automatically connect
V-S-WiFI	Warning: If you select this option, your computer's privacy might be at risk.	Automatically connect
GEZME		sutomatically connect
Biljana	Next Cancel	utomatically connect
27 items	County WOAD Bound Transford	A. 4

Откако ќе ја додадете мрежата, потребно е да пристапите до нејзивните својства преку Properties делот во network and sharing center, и во security табот да кликнете на копчето за подесувања.

	1 PX		No. 1988
		eduroam Wireless Network Properties	
	Ge all Manua	Connection Security	
3	Success		
		Security type: WPA2-Enterprise	
E		Encryption type: AES	n 🚺
4	•		
all		Choose a network authentication method:	-
		Microsoft: Protected EAP (PEAP)    Settings	
		Remember my credentials for this connection each time I'm logged on	
C.			
			1
		Advanced settings	
			Close
5			
and by		OK Cancel	
	The second		

Windows tries to connect to these networks in the order listed below.

Protected EAP Pro	perties		- X	
When connecting:				
🔲 Validate serv	er certificate			
Connect to 1	hese servers:			
Trusted Root C	ertification Authorities:			Re
AddTrust E	cternal CA Root	nority 1	Â	
avast! Mail	Scanner Root			
Baltimore C	yberTrust Root			
Class 3 Pub	lic Primary Certification Au	thority		
Class 3 Pub	lic Primary Certification Au	thority	+	
•	Ш		•	
Certification	ion Method:	ervers or trusted		
Secured passwor	d (EAP-MSCHAP v2)	• Co	onfigure	
🔽 Enable Fast Re	connect			
Enforce Netwo	rk Access Protection	ntehinding TI V		
Enable Identity	Privacy	publing ILV	_	
	11110001			

Во прозорецот, направете ги подесувањата како што се демонстрирани во сликата, а потоа притиснете на копчето Configure.

Во прозорецот што ќе ви се отвори, обележете ја кутијата за поставка, како на примерот.

EAP	MSCHAPv2 Properties
	Automatically use my Windows logon name and password (and domain if any).
	OK Cancel
	DejanDell-PC DejanDell-PC DigiCert High Assurance EV Root CA DigiCert High Assurance Authority (2018)
•	Do not prompt user to authorize new servers or trusted
	certification authorities.
<u>S</u> elec	t Authentication Method:
	nable East Reconnect morce Metwork Access Protection pisconnect if server does not present cryptobinding TLV
E	OK Concel
	Chable Fast Reconnect     Enforce Network Access Protection     Disconnect if server does not present cryptobinding TLV     Enable Identity Privacy
me:	

Во делот advanced settings, извршете ги промените зададени на сликата, а потоа кликнете на save credentials.

Сега притиснете на пораката која што се појавува во долниот десен крај од екранот.



Внесете ги вашите информации со кои што се најавувате на CAS системот и студентските сервиси. Вашето корисничко име се наоѓа во формат: <u>brojNaIndeks@students.finki.ukim.mk</u>

Windows Securit Network A Please enter u	y uthentication ser credentials			
	User name Password			
		ОК	Cancel	

Сега сте поврзани на мрежата eduroam! Пријатно сурфање.

